



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

„Службен гласник на Општина Куманово“ Излегува по потреба – Издавач: Општина Куманово Тел. 423-505 Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ Ордевска	Година LXVII Број 7 Куманово 6 јуни 2022 г.	Претплата за 2022 година изнесува 2.000 денари. трезорска с-ка 100-000000630-95 с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18 приходна шифра 725939
--	---	--

**293.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година**

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година, Бр. 09 – 4969/5, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5168/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**294.**

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“**

**Куманово,  
бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година**

Член 1

Во Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 17/20), во член

1 став 2, на крајот од реченицата се додаваат зборовите „паричен влог и 24.011.520 денари непаричен влог“.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/5  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Горѓиевска, с.р.**

#### 295.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

#### Заклучок

**за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година**

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година, Бр. 09 – 4969/6, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5169/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

#### 296.

Врз основа на член 254 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

#### О Д Л У К А

**за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово,**

**бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година**

#### Член 1

Во Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 1/22), во член 1 став 2, на крајот од реченицата се додаваат зборовите „паричен влог и 24.011.520 денари непаричен влог“.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/6  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Горѓиевска, с.р.**

**297.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок**

**за објавување на Одлука за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“**

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“, Бр. 09 – 4969/9, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5172/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**298.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“**

## Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Куманово дава согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“, за адаптација на деловниот простор во објектот Занаечки Дом (преземени простории од поранешен Архив) на ул. „Маршал Тито“ бр. 1 во Куманово, КП 14788, за чие финансирање ќе биде поднесен проектен предлог за користење на средства од ИПА II грантот за прекугранична соработка Србија - Северна Македонија, согласно Јавниот повик со

референца Europe Aid/173818/ID/ACT/Multi, објавен од страна на Министерството за финансии на Република Србија (Сектор за договарање и финансирање на програми финансирани со средства од Европска Унија) и Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/9  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Ѓорѓиевска, с.р.**

### 299.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување**

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување, Бр. 09 – 4969/10, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5173/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### 300.

Врз основа на член 6 став 2 и 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), член 22, став 1, точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

### **О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување**

## Член 1

Во Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 8/2012), во член 1, по зборот „с.Косматац“ се додаваат зборовите „с.Шупљи Камен“.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/10  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Ѓорѓиевска, с.р.**

**301.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок****за објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година**

1. Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година, Бр. 09 – 4969/11, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5174/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**302.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 11, став 1, точка 7 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22) и член 66 од Статутот на Општина Куманово - пречистен текст („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.15/21), Советот на Општина Куманово на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

**ПРОГРАМА****за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година**

Со оваа Програма се врши измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.18/21 и 3/22), и тоа:

- Содржината во точката V. Обезбедување на социјални услуги преку Програмата Општинско корисна работа :

„Во текот на 2022 година ќе бидат следени јавните повици за новиот проект циклус ОКР 2022/2023 на кој што Општина Куманово ќе се јави со нов проект изготвен по мерка и потребите на граѓаните во општина Куманово“, **се менува и гласи:**

„ Во текот на 2022 година Општина Куманово аплицираше со свој проект „ Инклузивна училница“ на Програмата Општинско корисна работа 2022/2023 година заради ангажирање на образовни и/или лични асистенти во средно образование на ученици со попреченост со цел целосна инклузија во образовниот процес“.

-Во табелата со наслов „Финансиската рамка за реализација на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година“ точката 1 и точката 5 во колоната со наслов „Издвоени финансиски средства (во денари), **се менува и гласи:**

	Социјална услуга	Издвоени финансиски средства (во денари)	
1.	Субвенционирање на трошоци за комунални услуги	<b>9.816.000</b>	Општина Куманово
5	Обезбедување социјални услуги преку Програмата Општинско корисна работа	<b>495.000</b> (135.000 -Буџет на Општина Куманово и 360.000 -Програма ОКР 2021/2022) <b>840.000</b> (408.000 -Буџет на Општина Куманово и 432.000 -Програма ОКР 2022/2023)	Општина Куманово

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/11  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Ѓорѓиевска, с.р.**

### 303.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

#### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп, Бр. 09 – 4969/7, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5170/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### 304.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп**

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп, Бр. 02 – 332/2, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 25.05.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 4969/7  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Ѓорѓиевска, с.р.**

### **305.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

#### **Заклучок**

**за објавување на Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово, Бр. 09 – 4969/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5171/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### **306.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

#### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово**

1. Се дава согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово, Бр. 02 – 250/4, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 26.05.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 4969/8  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Ѓорѓиевска, с.р.**

**307.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок****за објавување на Заклучокот за неусвојување на Информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово**

1. Се објавува Заклучокот за неусвојување на Информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово, Бр. 09 – 4969/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5166/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**308.**

Врз основа на член 69 став 1 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК****за неусвојување на Информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово**

1. Не се усвојува Информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/3  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Горѓиевска, с.р.**

**309.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок****за објавување на Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година, Бр. 09 – 4969/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 02 јуни 2022 година.



2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-5167/1  
3 јуни 2022 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### **310.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 89/22) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15, 11/19 и 12/21), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 02 јуни 2022 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - гас“ Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година**

1. Се усвојува Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - гас“ Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 4969/4  
2 јуни 2022 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Ивана Горѓиевска, с.р.**

**СОДРЖИНА**

<b>293.</b> Заклучок за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година.....	263	<b>300.</b> Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување.....	266
<b>294.</b> Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година.....	263	<b>301.</b> Заклучок за објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година	267
<b>295.</b> Заклучок за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година.....	264	<b>302.</b> Програма за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година.....	267
<b>296.</b> Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година.....	264	<b>303.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп.....	268
<b>297.</b> Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“.....	265	<b>304.</b> Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп.....	268
<b>298.</b> Одлука за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети - можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“.....	265	<b>305.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово.....	269
<b>299.</b> Заклучок за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување.....	266	<b>306.</b> Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово - план“ – Куманово.....	269
		<b>307.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за неусвојување на Информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово.....	270
		<b>308.</b> Заклучок за неусвојување на Информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово.....	270

**309.** Заклучок за објавување на  
Заклучокот за усвојување на  
Тримесечниот извештај за  
финансиско работење на ЈП  
„Куманово – гас“ – Куманово од  
01.01.2022 – 31.03.2022 година..... 270

**310.** Заклучок за усвојување на  
Тримесечен извештај за финансиско  
работење на ЈП „Куманово - гас“  
Куманово од 01.01.2022 – 31.03.2022  
година..... 271